

**ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБА СО ГОЛЕМА КАШЛИЦА
ВО Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2024 ГОДИНА, ЗАКЛУЧНО СО 02.05.2024**

Неделни податоци

Во периодот од 26.04-02.05.2024 година пријавени се 22 нови случаи на голема кашлица, со намалување од 18,5% споредено со претходниот седмодневен период (n=27). Во однос на географската дистрибуција, најголем дел од случаите се пријавени во рамките на епидемијата во Скопје (n=15; 68,2%), во рамките на епидемијата во Куманово (n=2), а пријавени се случаи и во Прилеп (n=2), Кичево (n=1) и првите 2 случаи од Крушево. (Табела 1)

Возраста на заболениите се движи од 1 месец до 77 години, а најголем број на случаи се од возрастната група 0-4 години (n=8; 36,4%).

Во однос на вакциналниот статус на заболениите, 13 лица се некомплетно вакцинирани, невакцинирани или имаат непознат вакцинален статус, 4 се комплетно вакцинирани и 5 се вакцинирани согласно возраст.

Од новите 22 случаи, 4 случаи (18,2%) се хоспитализирани.

Табела 1. Географска дистрибуција на случаи на голема кашлица во РСМ, 26.04-02.05.2024

Град/ Општина	број на заболени лица
Скопје	15
Аеродром	2
Карпош	2
Кисела Вода	2
Центар	1
Гази Баба	1
Чаир	3
Бутел	1
Студеничани	1
Арачиново	2
Куманово	2
Крушево	2
Прилеп	2
Долнени	2
Кичево	1

Кумулативни податоци

Заклучно со 02.05.2024, во РСМ се регистрирани вкупно 538 случаи на голема кашлица, со инциденца од 29,3/100 000 жители. Тоа претставува неколкукратно зголемување на бројот на заболени во однос на изминатиот петгодишен период (2019-2023 година), кога се регистрирани вкупно 10 случаи.

Дистрибуцијата на случаите по однос на место на живеење покажува дека најголем број лица живеат во Скопје - 427 (79,4%) со зафаќање на седумнаесет различни општини (Табела 2).


Во рамките на епидемијата во Куманово се пријавени 29 заболени лица (5,4%), а случаи се пријавени и во други 17 градови низ државата.

Табела 2. Географска дистрибуција на случаи на голема кашлица во РСМ, 2024

Град/ Општина	број на заболени лица	Град/ Општина	број на заболени лица
Скопје	427	Тетово	19
Аеродром	109	Тетово	7
Карпош	81	Теарце	5
Кисела Вода	50	Желино	3
Центар	36	Брвеница	2
Чаир	31	Боговиње	1
Ѓорче Петров	29	Јегуновце	1
Гази Баба	20	Гостивар	5
Бутел	20	Гостивар	4
Студеничани	13	Врапчиште	1
Сарај	11	Прилеп	4
Шуто Оризари	8	Долнени	4
Петровец	5	Струмица	3
Арачиново	5	Струмица	2
Сопиште	3	Босилово	1
Чучер - Сандево	3	Кочани	3
Илинден	2	Кратово	3
Зелениково	1	Крива Паланка	3
Куманово	31	Струга	2
Куманово	29	Дебар	2
Липково	2	Пробиштип	2
Битола	25	Велес	2
Битола	24	Крушево	2
Могила	1	Кичево	2
		Кавадарци	1
		Гевгелија	1
		Демир Хисар	1

Највисока инциденца од 70,3/100.000 жители се регистрира во Скопје, а висока инциденца се регистрира и во Кратово (39,8/100.000), Битола (26,9/100.000), Куманово (25,0/100.000) и Крушево (23,9/100.000). (Картограм)


Картограм. Инциденца на 100.000 жители по ЦЗ/ПЕ, голема кашлица во РСМ, 2024



Во однос на **возрасната дистрибуција**, заболените лица се на возраст од 1 месец до 78 години (медијана 11,9 години). Најголем број заболени припаѓаат на возрасната група од 10-14 години (n=143; 26,6%), потоа се децата на возраст до 4 години (26,2%), односно 87 случаи (16,2%) припаѓаат на возрасната група под 1 година, а 54 (10,0%) се деца на возраст од 1 до 4 години. Највисока инциденца се бележи во возрасната група под 1 година и изнесува 526,2/100.000 жители. (Графикон 1).


Дистрибуцијата **по пол** покажува дека 261 лица се од машки пол, а 277 од женски, односот на машки-женски е 1:1,06.

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од голема кашлица (n=538) по возраст, во Р. Северна Македонија, 2024 година



Епидемиската крива укажува дека појавувањето на нови случаи на голема кашлица започнува во првата недела од 2024 година. Согласно податоците од евиденцијата на пријавувањето (за седмодневен период од понеделник-недела) се забележува континуиран пораст на бројот на случаи на неделно ниво, до 12-та недела. Од 12-та недела, со мали варијации, бројот на пријавени случаи се намалува.

Графикон 2. Дистрибуција на заболените од голема кашлица (n=538) според недела на пријавување (до 02.05.2024 од 18-та недела), во Р. Северна Македонија, 2024 година




Во однос на **вакциналниот статус**, 322 лица (59,9%) од заболените не се вакцинирани, се некомплетно вакцинирани согласно возраста и Календарот за имунизација или се со непознат вакцинален статус (Графикон 3).

Комплетно вакцинирани или вакцинирани согласно возраста се 216 лица (Графикон 3).

Од случаите кои се комплетно вакцинирани (n=183), просек на поминато време од последната доза на вакцина до заболување изнесува 12,8 години (SD=8,6 години).

Графикон 3. Вакцинален статус и возрасна група на заболените (n=538) од голема кашлица во Р.Северна Македонија, 2024 година



Од заболените, **хоспитализирани** се 77 лица (14,3%), и тоа 63 (81,8%) од нив на возраст до 4 години. Најголем број од случаите (53; 68,8%) се хоспитализирани во УК за белодробни заболувања кај деца во Козле. Од вкупниот број на хоспитализирани лица, 70 се испишани. Во просек, заболените биле хоспитализирани по 9 дена.

Од вкупниот број (n=538) на регистрирани случаи на голема кашлица, лабораториски потврдени се 536 и тоа во Авицена (155), Институт за јавно здравје (128), Биотек (99), Синлаб (46), ЦЈЗ Куманово (28), КБ Систина (19), ЦЈЗ Битола (19), Лаор (11), Жан Митрев Клиника (9), Плодност Битола (6), Институт за микробиологија (6), КБ Битола (5), Ремедика (4) и Рамус (1).

Класификација на случаите:

Согласно Правилникот за критериуми за дефинирање на случаи на заразни болести (Службен весник бр.19/2018), од вкупниот број на пријавени случаи (n=538) на голема кашлица, **536 се класифицирани како потврдени случаи** (лабораториски конфирмирани), а **два случаи се класифицирани како веројатни** (има епидемиолошка врска со лабораториски потврден случај). Епидемиолошките истражувања покажуваат поврзаност на 97 случаи.

Спроведени активности за вакцинација со вакцина која содржи компонента на голема кашлица на територија на Град Скопје и Републиката

Согласно препораките од Комисијата за заразни болести и Институтот за јавно здравје, во периодот од 18.01.2024 досега, сите вакциналните пунктови во земјата, во соработка со епидемиолошките служби од ЦЈЗ, вршат интензивно избарување на неевидентирани, невакцинирани и некомплетно вакцинирани лица, како и на лицата кои подлежат на редовна вакцинација, со цел нивно повикување и вакцинирање согласно националниот Календар за имунизација.

Скопје - број на вакцинирани лица од 18.01-30.04.2024

Согласно податоците доставени од ЈЗУ Здравствен дом – Скопје, од Службите за вакцинација (Гази Баба, Чаир, Карпош, Кисела Вода и Центар) беше утврдено дека се пронајдени **19.805 деца пропуштени за вакцинација. Од нив вакцинирани се 11.599 (58,6%)**. Од вакцинираните, најголем број и процент примиле I-ва ревакцина (5.766; 49,7%).

Согласно возраста и Календарот за **редовна вакцинација, вакцинирани се 12.323 деца** на возраст до 7 години, а најголем број и процент (7.558; 61,3%) од вакцинираните деца примиле I, II и III доза на примовакцинација.

Вкупниот број на дози вакцина која содржи компонента против голема кашлица, дадени како примовакцинација (I,II,III доза) или ревакцинација (I,II ревакцина) на територија на Скопје во периодот од 18.01-30.04.2024 изнесува **23.922**.


Северна Македонија (без Скопје) - број на вакцинирани лица од 18.01-30.04.2024

Од доставените податоци од Центрите за јавно здравје (без податоци за Берово, Делчево, Валандово, Прилеп, М. Брод и Крушево), пронајдени се 8.916 деца **пропуштени за вакцинација, од нив се вакцинирани 5.283 (59,3%)**. Од вакцинираните, најголем број и процент примиле I-ва ревакцина (2.579; 48,8%).

Согласно возраста и Календарот за **редовна вакцинација, вакцинирани се 15.532 деца** на возраст до 7 години, а најголем број и процент (8.174; 52,6%) од вакцинираните примиле I, II и III доза на примовакцинација.

Вкупниот број на дози вакцина која содржи компонента против голема кашлица, дадени како примовакцинација (I,II,III доза) или ревакцинација (I,II ревакцина) во периодот од 18.01-30.04.2024 изнесува **20.815**.

Графикон 3. Број на администрирани дози на вакцина како примовакцинација и ревакцинација во Скопје и останати градови во Р. Северна Македонија, 2024 година



Заклучоци

- Во 2024 година се регистрирани 538 лица заболени од голема кашлица.
- Сè уште најголем број од заболени лица се регистрирани на територијата на Скопје (79,4%), а заболени се регистрирани во 17 други градови низ РСМ.
- Во тек се две епидемии пријавени во ниво на територијата на Скопје и Куманово.
- Најголем број заболени припаѓаат на возрасната група од 10-14 години (26,6%), највисока инциденца се бележи во возрасната група под 1 година и изнесува 526,2/100.000 жители.
- Од вкупниот број на регистрирани случаи (538), 322 случаи (односно 59,9%) не биле вакцинирани, не се комплетно вакцинирани согласно возраста или нема доказ за вакцинација.
- Од случаите кои се комплетно вакцинирани (n=183), просек на поминато време од последната доза на вакцина до заболување изнесува 12,8 години.
- Од пријавените 538 случаи, лабораториски се потврдени 536 случаи.
- Од 18.01-30.04.2024, **дадени се вкупно 44.737 дози на вакцина** која содржи компонента против голема кашлица.

**Оддел за епидемиологија на заразни заболувања
Институт за јавно здравје на РСМ**

03.05.2024